

Хотел "Pantheon" е лоциран на сама плажа во Олимпик Бич. Стилно опремените студија со директен поглед на море/плажа и новиот ентериер им нудат пријатен, релаксирачки одмор на гостите. Хотелот располага со следната структура: 1/3 - 1/4 студија со редовни легла. Секое студио е комплетно опремено со: кујна (со комплетен прибор за онолку лица према број на легла + аспиратор, фрижидер..), тоалет, големо огледало, туш, фен за коса, балкон (масичка со столчиња) со директен поглед на море/плажа, клима, ТВ - LCD, гардеробер (закачалки и сушара). На располагање е бесплатен интернет во студијата, на рецепција како и на лежалките на плажа. Во склоп на хотелот се наоѓа елитен стилски дизајниран ресторан "Remezzo" со првокласни специјалитети на храна и пијалоци како и бесплатни лежалки на сама плажа со порачување на пијалок. Без оглед на ресторанот, хотелот и во вечерните часови на гостите им нуди пријатен престој. Хотелот располага со ЛИФТ. Студијата се на III кат.



## EARLY BOOKING

**15% попуст за целосна уплата до 01.04.22 | 7% попуст за целосна уплата до 01.05.22**

"Pantheon" Олимпик бич	термин бр. ноќи	МАЈ		ЈУНИ				ЈУЛИ					АВГУСТ				СЕПТЕМВРИ			
		22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	
1/3 студио /назад/		75	90	110	130	140	160	270	300	340	340	340	340	340	170	140	120	100	85	
1/3 студио /море/		85	105	135	165	185	205	320	350	390	390	390	390	390	210	180	140	120	95	
1/4 студио /море/		90	115	145	185	205	225	350	380	430	430	430	430	430	230	210	170	140	100	
опис на ценовникот		цени по лице со превоз						цени за наем на студио без превоз					цени по лице со превоз							

## НАПОМЕНА

- Цените се дадени по лице за 7 ноќи/8 дена со вклучен превоз | 3-то и 4-то лице БЕСПЛАТНО сместување;
- Цените за 7 ноќи/8 дена со \*, се дадени за наем на цело студио без вклучен превоз;
- Цените се изразени во евра, за уплата во денарска противвредност 1€ = 62мкд.
- При резервација задолжителна уплата на аконтација од **30%**, во случај на откажување, уплатената аконтација не се враќа;
- Студијата со поглед море имаат **директен поглед на море/плажа**, внатре од студијата и од балконот;
- Во студио плаќаат минимум 2 лица | 3-то и 4-то лице се сместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаат само превоз;
- Во студио, дозволено е сместување на лица согласно со предвидениот капацитет, т.е. број на легла. Преку дозволениот број може да се смести максимум едно дете до 7 години во кревет со двајца возрасни - БЕСПЛАТНО;
- Поради генерално чистење на студијата после секоја смена, истите се напуштаат во 10:00, а се добиваат околу 14:00 часот (локално време);
- Хигиената си ја одржувате сами за време на престојот;
- Превоз од: Штип / Куманово / Скопје / Велес / Неготино / Гевгелија;
- Автобусот ги остава/зема патниците на околу 200m од хотелот на автобуската постројка до плажата.
- **Wi-Fi интернет - БЕСПЛАТЕН!!**
- **Early Booking попустите НЕ се комбинираат со други попусти и НЕ важат за првиот и последниот термин.**

## ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ

- За уплата на два последователни термини (еден по друг), одобруваме **10%** попуст на вториот термин;
- За аранжманите за 7 ноќи/8 дена без \*, при патување со сопствен превоз се намалува -10€ од цената по лице (освен за првиот и последниот термин);
- Доплата за туристичка такса - 0.50€ од соба од ноќ (се плаќа во самиот објект);
- **Доплата за клима - 5€ од ден (на рецепција);**
- Доплата за превоз: 40€ за возрасни / 30€ за деца до 12 год. Деца до 2 год. - бесплатно (без седиште);
- Доплата за патничко осигурување.

За овој аранжман важат општите услови на патување на СКТМ и ТА Јоцо Турс.